

Досие на годишен план

За период 2020 - Верзија 2

ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Министерство за правда, Управа за извршување на санкциите**

I.1.2) Адреса: **Димитрие Чуповски бр. 9**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Гордана Иванова**, адреса на е-пошта: **Givanova@mjustice.gov.mk** телефон/факс: **023116493/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

Државни органи - Општи јавни услуги

ДЕЛ II: Планирани набавки во годишниот план

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на стоки

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на резервни делови и услуги за сервисирање на моторни возила за потребите на Управата за извршување на санкциите	34330000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Јануари		
Набавка на канцелариски потрошен материјал за потребите на Управата за извршување на санкциите	22000000-0	Стоки	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на службени легитимации	79716000-6 79000000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на информатичка опрема за потребите на Управата за извршување на санкциите и судницата во КПД Идризово	30000000-9	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Набавка на униформи и обувки за потребите на припадниците на затворската полиција	35811200-4 18000000-9	Стоки	Отворена постапка	Март		
Набавка на мебел за потребите на Управата за извршување на санкциите и судницата во КПД Идризово	39000000-2	Стоки	Отворена постапка	Март		
Набавка на безбедносна опрема за судницата во КПД Идризово	35000000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Мај		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на тонери за потребите на Управата за извршување на санкциите	30000000-9	Стоки	Набавки од мала вредност	Јуни		
Набавка на дизел гориво - Еуродизел БС (Д - Е V) за потребите на Управата за извршување на санкциите	09000000-3	Стоки	Набавки од мала вредност	Јули		
Набавка на систем за контрола на пристап за потребите на КПУ и ВПУ	35000000-4	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Септември		
Набавка на електрична енергија за потребите на Министерството за правда и подрачните одделенија	09300000-2	Стоки	Поедноставена отворена постапка	Октомври	Групна набавка со Министерството за правда и со Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права	

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на услуги

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Набавка на услуги за сервисирање - одржување на лифтови на објектот на Министерство за правда	50750000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Јануари	Групна набавка со Министерството за правда	
Стручен надзор над Реконструкција на трафостаници и пумпна станица во КПД Идризово	71250000-5	Услуги	Поедноставена отворена постапка	Февруари		
Изработка на проект за набавка на мебел за судницата во КПД Идризово	71000000-8	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на услуги за објавување на огласи во печатени медиуми	79000000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари		
Набавка на услуги за годишно одржување, сервисирање и поправка на опремата за пробација, сопственост на Министерството за правда, Управа за извршување на санкциите	50300000-8 72000000-5	Услуги	Отворена постапка	Февруари		
Набавка на услуга за интернет пристап за период од една година	72400000-4	Услуги	Набавки од мала вредност	Февруари	Групна набавка со Министерството за правда и Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права	
Стручен надзор над Изградба на одвод за атмосферска вода во КПД Идризово до река Вардар	71250000-5	Услуги	Набавки од мала вредност	Март		
Консултантски услуги за изработка на Тендерска документација и модел на договор за Изградба и Стручен надзор над Изградба на објекти во КПД	79418000-7	Услуги	Набавки од мала вредност	Април		

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Идризово-Затворено одделение, Притворско одделение, Централна кујна и Перална и Инфраструктура (Сегмент 2)						
Стручен надзор над Изградба на објекти во КПД Идризово-Затворено одделение, Притворско одделение, Централна кујна и Перална и Инфраструктура (Сегмент 2)	71520000-9	Услуги	Отворена постапка	Јули		

Договори и рамковни спогодби за јавни набавки на работи

Предмет на договорот за јавна набавка	ЗПЈН	Вид на договор за јавна набавка	Вид на постапка	Очекуван старт	Забелешки	Оглас
Реконструкција на трафостаници и пумпна станица во КПД Идризово	45454000-4	Работи	Поедноставена отворена постапка	Февруари	Предметот на набавката Реконструкција на трафостаници и пумпна станица во КПД Идризово е поделена на два дела и тоа: ДЕЛ 1 - Реконструкција на трафостаници ТС 1 Машко отворено одделение и ТС 2 Женско одделение ДЕЛ 2 - Реконструкција на постојна пумпна станица за санитарна и противпожарна вода	
Изградба на одвод за атмосферска вода во КПД Идризово до река Вардар	45000000-7	Работи	Поедноставена отворена постапка	Март		
Изградба на објекти во КПД Идризово - Затворено одделение, Притворско одделение, Централна кујна и Перална и Инфраструктура (Сегмент 2)	45210000-2	Работи	Отворена постапка	Јули		

Датум на првична објава на ЕСЈН **23.01.2020**

Датум на објава на верзија **29.01.2020 09:36**